



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Службен гласник на општина Конче Бр.6/2020 e-mail:opstina.konce@t.mk	КОНЧЕ 24.06.2020 ГОДИНА с/ка 735014073863019	Излегуба по потреба Д.Б. 4023005118934
--	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 45-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 24.06.2020 година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 45-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 24.06.2020 година

1. Заклучок за усвојување на Информација за состојбата со водоснабдувањето во населените места во општина Конче од страна на ЈКПД „Лаковица“ -Конче;
2. Заклучок за усвојување на Информација за изработен проект за нова канализациона линија на систем за фекална канализација во с.Конче од страна на градоначалникот на општина Конче;
3. Одлука за превземање на активности за отстранување на предмети поставени на јавни површини на територијата на општина Конче;
4. Заклучок за усвојување на Информација за реконструкција на далековод Радовиш-Конче и потребата од прекинување на

- електрична енергија од страна на КЕЦ-Струмица;
5. Програма за одбележување на 12-ти Јули-празник на општина Конче;
6. Одлука за одобрување финансиски средства за набавка на заштитни средства за заштита од коронавирусот (КОВИД-19) во општина Конче;
7. Одлука за одобрување финансиски средства на Црвен крст-Радовиш за набавка на хуманитарни пакети за социјално загрозување на семејства заради намалување на ризикот од проширување или заразување од коронавирусот (КОВИД-19) во општина Конче

Број 09-747/10
Дата 24.06.2020
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев,с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.31 od Statutot na op[tina Kon~e,

Sovetot na op[tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 24.06.2020 g. donese:

Z A K L U ^ O
K

Za usvojuvawe na Informacijata za sostojbata so vodosnabduvaweto vo naselenite mesta vo op[tina Kon~e od strana na JPKD Lakavica-Kon~e

1. Se **USVOJUVA** Informacijata za sostojbata so vodosnabduvaweto vo naselenite mesta vo op[tina Kon~e dadena usno od strana na VD Direktorot na JPKD Lakavica- Kon~e na 45-ta sednica na Советот на општина Конче.

2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op[tina Kon~e.

Broj 08-747/3 Совет на општина Конче
Data 24.06.2020
Pretsedatel,
Kon~e
Ismail Kurtov, c.p.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1

t.31 od Statutot na op[tina Kon~e,

Sovetot na op[tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 24.06.2020 g. donese:

Z A K L U ^ O
K

Za usvojuvawe na Informacijata za sostojbata so vodosnabduvaweto vo naselenite mesta vo op[tina Kon~e od strana na градоначалникот на општина Конче.

1. Se **USVOJUVA** Informacijata за изработен проект за нова канализациона линија на систем за фекална канализација во с.Конче од страна на градоначалникот на општина Конче.

2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op[tina Kon~e.

Broj 08-747/4 Совет на општина Конче
Data 24.06.2020
Pretsedatel,
Kon~e
Ismail Kurtov, c.p.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op[tina Kon~e,

Sovetot na op[tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 24.06.2020 g. donese:

O D L U K A
За превземање на активности за отстранување на предмети поставени на јавни површини на територијата на општина Конче

1. Со оваа Одлука се задолжува Градоначалникот на општина Конче со надлежните служби да превземе активности за отстранување на предмети поставени на јавни површини на територијата на општина Конче согласно законските прописи и Одлуката за комунален ред на општина Конче .

2. Одлуката влегува во сила од денот на објавувawe во Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e.

Broj 08-747/5 Sovet na op{tina Kon~e
Data 24.06.2020
Pretsedatel, Kon~e
Ismail Kurtov, c.p.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.31 od Statutot na op{tina Kon~e,

Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 24.06.2020 g. donese:

Z A K L U ^ O K

За усвојување на Информацијата за реконструкција на далековод Радовиш-Конче и потребата од прекинување на електрична енергија од страна на КЕЦ-Струмица

1. Se **USVOJUVA** Информацијата за реконструкција на далеков од Радовиш-Конче и потребата од прекинување на електрична енергија од страна на КЕЦ-Струмица дадена усно од страна на овластено лице на КЕЦ-Струмица на 45-ta sednica na Sovetot na op{tina Kon~e.

2. Zaklu~okot влегува во од денот на објавувawe во Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e.

Broj 08-747/6 Sovet na op{tina Kon~e
Data 24.06.2020
Pretsedatel,
Kon~e Ismail
Kurtov, c.p.

Vrz osnova na ~l.11 st.1 t.40 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 24.06.2019 godina donese:

P R O G R A M A Z A ODBELE@UVAWE NA 12-TI JULI- PRAZNIK NA OP[TINA KON^E

Po povod ***12-ti Juli***-praznikot na op{tina Kon~e ќе се реализираат следните активности

10 Juli (Петок)

10.00 часот- Положување на Свежо цвеќе на Споменикот на паднатите борци во

Парк-Конче

10:30 ~asot - Прием на гости кај Градоначалникот

11:00 ~asot - Отварање на Sve~ena sednica na Sovetot na op{tina Kon~e,

Dodeluvawe na благодарници

Blagodarnici ќе се доделат на правни и физички лица за oseben pridones, sorabotka i afirmacija na op{tina Kon~e.

Blagodarnici }е se dodelat na:

1. Државен Секретар за Министерство за Локална самоуправа- Кире Парталов - за uspe{na sorabotka
2. Агенција за Вработување – Центар за вработување- Радовиш - за uspe{na sorabotka;
3. Дончо Тушев- вработен во општина Конче –посебено залагање во работата на општина Конче;
4. Стојче Крстев –вработен во ЈПКД Лакавица Конче посебено залагање во работата на јавното претпријатие;
5. Зорица Анастасова с.Дедино за спортист на годината во женски фудбал
6. ОУ * Goce Delchev*-Konche - за uspe{na sorabotka;
7. ЈРКД *Lakavica*-Konche - за uspe{na sorabotka
8. ДПД Горици Оператива Конче за успешна соработка
9. Грациела Ристова – за Најуспешен ученик на ООУ Гоце Делчев-Конче за 2019-20
10. Николинка Василева -за Најуспешен ученик на ООУ Гоце Делчев-Конче за 2019-20 година;
11. Најуспешен наставник на ООУ Гоце Делчев-Конче – 2019/20 година;
12. Мустафа Пандуров за посебно залагање во уредување и оплеменување на природни убавини на општина Конче.
13. Миле Стефанов- Карсон за посебно залагање и промоција на културното наследство на општина Конче .

Број 08-747/7 Совет на општина Конче
Дата 24.06.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002)и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 24.06.2020 година донесе:

О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства за набавка на заштитни средства за заштита од корона вирусот (КОВИД-19) во општина Конче

Член 1

Со оваа Одлука се одобруваат финансиски средства од Буџетот на општина Конче во висина од 60.000,00 (шеесет илјади) денари за набавка на заштитни средства (маски, ракавици, средства за дезинфекција и др.) за заштита од корона вирусот (КОВИД-19) во општина Конче .

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-747/8 Совет на општина Конче
Дата 24.06.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002)и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 24.06.2020 година донесе:

О Д Л У К А

За одобрување финансиски средства на Црвен крст-Радовиш за набавка на хуманитарни пакети за социјално загрозени семејства заради намалување на ризикот од проширување или заразување од коронавирусот (КОВИД-19) во општина Конче

Член

1

Со оваа Одлука во врска Барање бр. 08-715/1 од 29.05.2020 година од Општинска организација на Црвен крст-Радовиш се одобруваат финансиски средства од Буџетот на општина Конче во висина од 50.000,00 (песет илјади) денари за набавка на хуманитарни пакети за социјално загрозени семејства заради намалување на ризикот од проширување или заразување од коронавирусот (КОВИД-19) во општина Конче .

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-747/9 Совет на општина Конче
Дата 24.06.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Конче од страна на ЈКПД „Лакавица“-Конче;

2. Заклучок за усвојување на Информација за изработен проект за нова канализациона линија на систем за фекална канализација во с.Конче од страна на градоначалникот на општина Конче;
3. Одлука за превземање на активности за отстранување на предмети поставени на јавни површини на територијата на општина Конче;
4. Заклучок за усвојување на Информација за реконструкција на далековод Радовиш-Конче и потребата од прекинување на електрична енергија од страна на КЕЦ-Струмица;
5. Програма за одбележување на 12-ти Јули-празник на општина Конче;
6. Одлука за одобрување финансиски средства за набавка на заштитни средства за заштита од коронавирусот (КОВИД-19) во општина Конче;
7. Одлука за одобрување финансиски средства на Црвен крст-Радовиш за набавка на хуманитарни пакети за социјално загрозени семејства заради намалување на ризикот од проширување или заразување од коронавирусот (КОВИД-19) во општина Конче

СОДРЖИНА

1. Заклучок за усвојување на Информација за состојбата со водоснабдувањето во населените места во општина

*„ Службен гласник на
Општина Конче“*